



М

еїа инїервїју

**АНДРЕЈ ПЕТРОВ, ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ**

ОДАМ И СПРОТИ В СРА



ЕТРОТ ЗА ДА НЕ СЕ МАМ ПРЕД ЛУЃЕТО

Господинот Андреј Петров е актуелен градоначалник на Општина Карпош, претседател на ЗЕЛС, а воедно и респектабилен член на СДСМ. Причина повеќе за разговор со него е 30-годишното постоење на оваа скопска општина, јубилејот од 35 години на ЗЕЛС, како и случувањата во неговата матична партија, која доживува бурни времиња.

Што мисли за овие прашања градоначалникот Петров...



Разговорот го водеше:
Силвана БЛАЖЕВА



Господине Петров, 30 години од постоењето на Општина Карпош и 35 години на ЗЕЛС се повод уште еднаш да се огласите и во кратки црти на јавноста да ѝ ја претставите Општината каде што сте градоначалник...

ПЕТРОВ: Општина Карпош е бренд име за локалните самоуправи во Македонија. Тоа не се должи само на мене, туку на генерации кои работеле и работат во Општината, така што благодарноста за сè она што како рејтинг е постигнато им припаѓа на сите, а воедно и на нејзините граѓани, кои се активни и учествуваат во севкупниот развој на Карпош. Во оваа Општина живеат голем број интелектуалци, луѓе домаќини. Своевремено Карпош беше еден вид спална соба на Скопје, а сега со новите раководства, со новите трендови се трудиме таа да не биде само тоа, туку нешто повеќе, да биде општина со најголем потенцијал за развој во градот Скопје и една од најдобрите во државава.



Од аспект на претседател на ЗЕЛС, како гледате на воспоставувањето меѓуопштинска соработка со другите општини во странство?

ПЕТРОВ: Еден од условите за приближување кон ЕУ е да воспоставуваме твининг односи, значи односи со други општини, да имаме меѓународна соработка, а кај нас да применуваме дел од искуствата на поразвиените западни демократии, што и го правиме. Сите активности се реализираат преку нашата асоцијација ЗЕЛС, која постои веќе 35 години. Се надевам дека овој значаен јубилеј ќе го одбележиме со новата зграда на ЗЕЛС, за која веќе е почната тендерската постапка и таа се финансира од парите на ЕУ. Околу 700.000 евра се наменети за изградба на Куќата на општините, каде ќе биде лоцирана и школа за локална демократија. Мислам дека тоа ќе биде повеќе од симболичен гест за значењето на ЗЕЛС како асоцијација. ЗЕЛС одржува бројни контакти, имаме регионално поврзување, конституираме мрежа на локални самоуправи на Југоисточна Европа, активни сме во Советот на Европа, во Конгресот за локални и регионални власти, каде што често пати како делегација сме учествувале во дискусии, сме покренувале иницијативи, давале предлог декларации. Сметам дека ние сме кохезивен фактор за случувањата во Југоисточна Европа и воспоставивме одлична соработка со другите асоцијации. Контактите кои ги имаме со претставниците на меѓународната заедница во Скопје ни овозможува позиција секогаш да имаме сојузници, условно да речам, во нашите конфронтации со Владата, бидејќи во нив



М

еја интервју

АНДРЕЈ ПЕТРОВ

ние сме послабиот партнер. Беспрекорните односи кои ги изградивме со текот на времето, и институционално и на лично ниво, во овој период многу ни помогнаа да ги надминеме најтешките моменти на децентрализацијата.



Надвозникот "Влајко" во населбата Влае беше синоним за успешен градоначалнички проект на Вашиот претходник, но сега се покажа дека тоа е најскапата и најнеисплатливата инвестиција на Општина Карпош. Чија е грешката?

ПЕТРОВ: Прво што се обидов да направам е проектот да се заврши и, еве пуштен е во употреба. Со поддршка на меѓународни донатори успеавме дел од конструкцијата да се затвори, поставивме лифтови за инвалидизирани лица, за категориите кои имаат потреба од таков вид превоз за да се качат до мостот. Направивме напор со издавање на рекламниот простор да се инвестира во одржувањето на мостот, бидејќи тоа е скапо. За лифтовите, за тој кој ги одржува, за кровните конструкции, за редовно фарбање на елементите од металната конструкција, чуварот кој го имаме, потребни се пари. Баравме начини како тоа да го направиме и го направивме преку комерцијализирање на дел од просторот над надвозникот. Не би сакал да се навраќам на проекцијата на инвестицијата, но можам само да речам дека сумата која е издвоена од општин-

Општина Карпош максимално ќе ѝ стои на располагање и на оваа Влада, како што ѝ беше и на претходната, експедитивно да доставува информации за одредени состојби во просторот, да работи детални планови, со цел да се привлечат странски инвестиции.

скиот буџет е преголема. Дополнително направивме некои редукции и заштеди и конечната сума е околу 55 милиони денари. Надвозникот е потребен и воопшто не спорам за неговата функција. Значи, функционалниот премин над една улица која многумина ја нарекуваат "улица на смртта" е добре дојден. Често одам во обиколка на Општината и проверувам како се одвиваат одредени работи, гледам дека децата го користат надвозникот. Најголемо богатство е кога сме успеале некому да му помогнаме. Функционално, тоа е неопходен проект не само тука, туку и на други места. Меѓутоа, дискутабилно е димензионирањето на тој проект.



Постојат уште два скапи проекта кои доцнат со реализирањето поради различни причини. Повеќеенаменската спортска сала која ја иницираше градоначалникот Пенков, па ја продолжи градоначалникот Костовски тоне во грешки и проблеми, кои треба да ги разрешат владините институции. Прво со тоа се зафати Владата на Бучковски, а продолжи Владата на Груевски. Дали на крај Општина Карпош ќе остане со куси ракави во однос на спортските терени?

ПЕТРОВ: Во никој случај Општина Карпош нема да остане со куси ракави во однос на спортски терени. Ние и сами инвестиравме во голем број спортски терени, имаме доволно за разлика од други општини: базенот "Карпош" ни е вратен во сопственост, имаме неколку игралишта, спортскиот комплекс во Влае, спортските комплекси во училиштата кои ги градиме, иницијативи за спортскиот комплекс на кејот, околу скејт паркот, кој практично лани целосно го реализиравме. Во однос на салата, можам да речам дека таков објект и е неопходен на Ма-



кедонија, не само за Скопје, туку и за државата, бидејќи немаме таква спортска сала. Треба од сите страни да се направат напори таа да се заврши. Објектот е скап, меѓутоа такви објекти има во секоја држава и ако некој сака да биде репрезент на суверена држава треба да е свесен и дека тоа е една од карактеристиките кои треба да ги имаме. Градот сам не може да ја издржи таа работа. Не сум од оние кои мислат дека требало да се избере поевтината варијанта бидејќи за таков тип објекти не секогаш поевтиното е и поисплатливо. Но, добро е што и од претходната Влада и од оваа Влада има добра волја проблемот да се реши. Ете, со ангажман и на градоначалникот на Скопје да се направи обид ракометното првенство, кое треба да се одржи кај нас, да не се пролонгира. Тоа е најдобриот начин на промоција на својата земја.



Земјиштето кое им беше доделено на "Делта М" во времето на Владата на Бучковски сега е одземено од оваа Влада. Како гледате на овој незавршен проект, кога со вакви постапки излегуваме несериозни пред странските инвеститори?

ПЕТРОВ: Веројатно ќе има судска процедура која ќе си го каже своето доколку "Делта М" се жалат. Мислам дека ние треба да привлекуваме странски инвеститори и Општина Карпош максимално ќе ѝ стои на располагање и на оваа Влада, како што ѝ беше и на претходната, експедитивно да доставува информации за одредени состојби во просторот, да работи детални планови, со цел да се привлечат странски инвестиции. За мене е неприфатливо со години просторите да ги држиме запустени, неуредени, инвеститорите да доаѓаат во неизвесност која трае една, две и три години, и на крај, народски кажано, ја баталуваат работата, бидејќи никој не сака предолго да губи време. Зошто би ги пласирале парите тука, кога можат тоа да го направат некаде во соседството, на многу поедноставен начин. Затоа како ЗЕЛС од Владата побаравме на оп-

штините да им се врати земјиштето, кое во 1991г. практично им беше одземено, за на тој начин да се овозможи економски развој на локално ниво, кој ќе има свој импакт и врз државата. Гледаме дека државата не е најдобар стопан на земјиштето. Нека има контролни механизми, ако некој направи криминал, од што веројатно тие и се плашат во врска со градоначалниците, нека има санкции, механизми, меѓутоа не може сите да ги стават во позиција да не можат својата креативност да ја преточат во конкретни проекти.



Периодот на стабилизирање на процесот на децентрализација во Македонија би требало да е минат, но се појавија крупни проблеми во однос на финансирањето на општините. Ова овозможи да постои нерамноправен статус меѓу руралните и урбаните општини, кои се соочуваат со свој опстанок. Дали тоа е последица на лошата територијална поделба на РМ? Дали постои опасност од згаснување на некои општини?

ПЕТРОВ: Мојам да го кажам својот став во однос на ова прашање како претседател на ЗЕЛС. Во овој период прво треба да се направи напор руралните општини максимално да се помогнат. Значи, да се создаде можност руралните општини максимално да се поддржуваат од државата за да видиме дали можат да опстанат. Бидејќи не е цел сè да се сконцентрира во урбаните средини и да дојдеме во ситуација во каква што е Албанија, каде целата популација живее во градовите, а земјата е пушта. Тие имаат сериозен проблем и работат на негово решавање. Затоа ние треба да правиме напори што повеќе да го поттикнуваме рамномерниот развој, не само Скопје, туку да се развиваат и другите градови, да се развива Источна Маке-

Контактите кои како ЗЕЛС ги имаме со претставниците на меѓународната заедница во Скопје ни овозможуваат позиција секогаш да имаме сојузници, условно да речам, во нашите конфронтации со Владата, бидејќи во нив ние сме послабот партнер.

донија, каде што еден дел е сосема запоставен, како и делови од Западна Македонија. Второ прашање е што ако се види дека некои општини не можат да издржат. Постојат законски можности тие да користат дел од услугите на поголемите општини, значи да постои меѓуопштинска соработка на која многу инсистира и Европа. Доколку видиме дека сè тоа не може да успее во период кој е објективен, на пример, неколку години од донесувањето на тој закон, тогаш неминовно ќе биде спојувањето на некои општини. Ако се покаже дека некои општини вештачки се креирани, не можеме со сила да ги вегетираме.



Вие сте член на Претседателството на Советот на НАТО. Премиерот Никола Груевски беше потпретседател, а претседателот на ова тело стана министер за одбрана. Кога веќе на големи свона меѓу народот и како владина одредница се протежира нашето вклучување во Алијансата, како тоа ќе функционира кога го немаме првиот човек?

ПЕТРОВ: Веројатно во иднина ќе се одржат некои состаноци, јас не бев на последниот, одржан непосредно по конституирањето на Владата. Она што е важно е тоа дека НАТО Советот е исклучително важен инструмент за приближување кон Алијансата, досегашниот претседател стана министер за одбрана, што е логичен тек на настаните. Ќе треба да се најде некој кој ќе го води телото за да може работите да се одвиваат што е можно подобро. Таму има квалитетни луѓе кои можат да ја преземат работата, и со некои дополнувања сепак може да не се изгуби во континуитетот. Имаше добра програма, многу настани беа афирмирани, луѓето имаа контакти со претставници на НАТО и мислам дека треба што побрзо да се оди на

конституирање на телото и НАТО Советот да продолжи со интензитетот со кој работеше и досега. Инаку, тоа е една од институциите каква што имаат сите земји кои се членки и кои пристапуваат во НАТО, и е високо ценета во структурата на Алијансата.



За градоначалник на Општина Карпош дојдовте како кандидат од коалицијата "За Македонија заедно". Вашата матична партија СДСМ се соочува со сериозни расцепувачки проблеми. Дали демократските процеси во СДСМ можат да се поистоветат со случувањата во ВМРО-ДМПНЕ од пред неколку години?

ПЕТРОВ: Демократските процеси во партиите се нешто што мора да се случува. Ние и како држава имаме некој еволутивен раст, но не сакам да кажам дека во партиите немало демократија пред доаѓањето на било кој. Ние прво треба да бидеме начисто дека иако сме политички опоненти не смеаме да се гледаме како крвни непријатели. Мораме да имаме одредени заеднички ставови по некои прашања, кои се битни, бидејќи



во плуралистичко општество не може само една партија да биде на власт. Логично е по еден мандат, што е многу често особено во земјите во транзиција, или по неколку мандати таа да се смени со друга гарнитура. Затоа е потребно да не се прават празни одови и дел од работите кои се преземаат да бидат синхронизирани и со заедничко учество и согласност на клучните партии, а моментно СДСМ е клучната опозициона партија. Конкретно на прашањето, мислам дека расцепувачки проблеми нема да има, дека има доволно зрелост и критична маса да се сфати дека СДСМ е СДСМ само доколку е силна партија, било во опозиција или на власт. На примерот на ВМРО-ДМПНЕ се покажа дека расцепувањето на ситни субјекти одзема многу време и многу труд, а на крај не води кон ништо, бидејќи тоа е повторување на една иста идеологија и на едни исти луѓе, кои мотивот го гледаат во остварувањето на личните амбиции. Мислам дека во СДСМ тоа нема да се случи.



Но, на партиската Конвенција во МНТ имаше поединци кои се истрчаа во своите изјави, а со нив не се согласија присутните во салата...

ПЕТРОВ: Знаете, ние сега сме во еден преоден период во кој никогаш досега не сме биле. Се отвори процедура на гласање на доверба на лидерот, заврши со исходот со кој заврши, негова доблест е што го призна на некој начин поразот, што е негов демократски капитал. Мислам дека ќе спласнуваат дел од тензиите меѓу членството, но ако партијата сака да оди напред таа мора да најде реформски потенцијал во себе. Реформскиот потенцијал може да биде само од луѓе кои се до-



М

еја интервју

АНДРЕЈ ПЕТРОВ

волно авторитетни, доволно препознатливи за да повлечат напред и кои кај луѓето практично се препознаваат како нешто ново. Да парафразирам со ситуацијата во ВМРО-ДПМНЕ, токму тоа и се случи кај нив. Доаѓањето на Никола Груевски беше проследено со кадровско реструктурирање и освежување, кое можеби во моментот беше дочекано на нож, но се виде дека даде ефект. Луѓето се заморуваат од исти ликови во политиката.



Во една прилика му дадовте поддршка и му искажавте доверба на ексидерот Бучковски, а во друга тој изјави: "Јас и претседателот на ЗЕЛС сме луѓе на иднината"...

ПЕТРОВ: Постојат причини зошто на некој начин му дадов поддршка на Владо Бучковски. Првата причина е што му бев шеф на изборниот штаб, и тоа не сум бил шеф на изборен штаб на било кого, туку на претседателот на партијата, а не мислам дека само тој е виновникот за поразот. Не може по 20 дена моето мислење да се трансформира во спротивно, бидејќи тоа е неприродно и неморално. Не можам да го изгубам резектот кон сам себе со тоа што на луѓето на кои до вчера сум им објаснувал дека треба да се гласа, дека тоа е добитната комбинација, наеднаш да им го говорам спротивното, и тоа не

некој нов, условно да кажам, "газда" кон кој ќе се врзе. Така нема просперитет и така не се оди напред.



Со ова кажувате каква е Вашата определба за претстојниот Конгрес?

ПЕТРОВ: Искрено очекувам дека на Конгресот Радмила Шекеринска ќе стане идниот претседател на СДСМ, што е и реалност судејќи според номинациите кои доаѓаат од ограниците. Она што мене лично ми годи е големиот број номинации кои јас ги добив како личност, со што на некој начин се потврдува дека во изминатиот период е работено како што треба. Многу е важно по Конгресот да настапи процес на збивање на редовите, доколку се сака партијата да остане компактна. Тука би сакал да укажам дека јавните конфронтации и преписките во медиумите меѓу истакнати членови, меѓу луѓе кои се основачи на СДСМ, меѓу луѓе кои дале голем дел од својот работен век во партијата, се штетни и внесуваат конфузија во членството. Затоа, во целата работа не треба да се манипулира и со името на претседателот Црвенковски, без разлика на неговите ставови по некои актуелни прашања. Мора од ова да се извлече поука и да се тргне напред. Меѓутоа, одговорноста за случувањата во партијата, пред сè, ќе биде на Шекеринска,

Мислам дека расцепувачки проблеми нема да има, дека има доволно зрелост и критична маса да се сфати дека СДСМ е СДСМ само доколку е силна партија, било во опозиција или на власт.

како иден претседател, како што тоа досега беше одговорност на Бучковски. Убеден сум дека ни е потребна макотрпна работа за да го достигнеме рејтингот кој го имавме и немаме многу време, до следните избори не се 28 месеци, туку се ефективни 12 или 15 месеци во кои ќе треба упорно да се работи на подигнувањето на довербата, пред сè, меѓу граѓаните. Значи, едно е да го мотивирате членството, но тоа не е доволно, можете да имате огромни симпатии меѓу него, но доколку немате симпатии и поддршка од јавноста, од неопределените граѓани, тогаш не можете да направите камбек. Затоа, битно е од сите страни малку да се повлече ногата назад, да се седне трезвено за оние работи кои треба да се завршат, да не се маргинализира и поддршката која ја доби досегашниот претседател на партијата Бучковски.



Упорно ја повторувате Шекеринска, што ако се јави друг кандидат? Се слуша дека како кандидат може да се појави и сегашниот амбасадор Благој Ханџиски...

ПЕТРОВ: Па, познавајќи ги работите не верувам во тоа. Тој е респектабилен член на СДСМ, оставил многу зад себе во партијата, долг период бил еден од најблиските соработници на претседателот на СДСМ, достоино нè претставува како амбасадор во Грција. Во една прилика, кога водев делегација од ЗЕЛС во Грција, каде што беа сите градоначалници од Управниот одбор, видов колку тој се грижи за претставувањето на својата земја и како добро работи. Реалноста е таа дека во општинските организации има широка поддршка за Шекеринска, во овој момент треба да се прифати како факт и да не се прават чекори кои ќе стимулираат натамошно продлабочување на јазот во раководството. За многу брзо време, доколку се тргне со таков приод може да се направат сериозни и позитивни чекори, но мора да се собере и доволно критична маса на луѓе кои нема да бидат препознати само како обични партиски агитатори. Ни требаат угледни луѓе за да ја вратиме довербата кај граѓаните.



само на нашите членови, туку и на луѓето од бројните митинзи, од средбите на кои одев. Втората причина, за оние кои веројатно не знаат, Владо Бучковски е од општинската организација Карпош, од општината во која сум градоначалник. Третата причина, па имам некакви скрупули во животот, тој ми даде отворена поддршка да станам кандидат на партијата кој, пак, единствен од кандидатите на СДСМ победи во Скопје, така што сум должен тоа да го ценам. Како личност имам една особина, понекогаш одам спроти ветрот, да се биде лојален за некоја работа, бидејќи само така може да се остави впечаток кај луѓето, а и да не се направи нешто за што во иднина ќе се срамиш. Меѓутоа, треба да се знае дека не сум бил, ниту во иднина ќе бидам маша или нечија истурена рака. И она што се случуваше само кажува дека ние треба да ги препознаеме камелеоните во своите редови, а тоа ќе биде наравоучение и за оние кои во иднина ќе ја водат партијата. Не може некој кој до вчера застапувал една теза наеднаш без причина да се преврти, со сосема спротивно мислење, без разлика што во тој момент му се чини да е опортунно тоа да го направи и да најде



Што мислите колку Радмила Шекеринска е подготвена да ја извлече партијата од состојбата во која се наоѓа, но и да ѝ го врати рејтингот?

ПЕТРОВ: Шекеринска има шанси. Таа го знае моето мислење за неа, не сакам тука да го кажувам за да не испадне онаа стандардната наша дека треба да му се додворуваме на секој нов кој ќе дојде за претседател. Но, за да го направи тоа мора да избегне дел од грешките кои беа направени. Значи, прво мора да се направи тим на луѓе, тој тим малку да се симне на терен, да се дружи со обичните граѓани. Можеби поради природата на мојата работа, како градоначалник, и комуникациите кои ги имам, гледам дека работите не се така како што понекогаш се мислат кога се дебатира на одреден форум или од кабинет.



Со други зборови, кажувате ли дека СДСМ не е само "Бихачка", она во што се претвори?

ПЕТРОВ: Па, СДСМ мора да биде она што беше, во времето кога беше опозиција, тогаш беше и најдобра. И можеби можеме да бидеме скептични дали може повторно да се вратат тој ентузијазам и енергија, но никогаш не треба да имаме скептичност. По природа секогаш сум повеќе од оптимист од она што дури е и реално. Некои мои пријатели велат дека понекогаш сум дури и некритичен оптимист за одредени работи, но мислам дека без оптимизам не можеме да успееме, воопшто ниту како држава.



Тито Петковски во неговата партија повлече сдсмовско членство. Партија со лева ориентација е дел од власта. Колку тоа се одрази на СДСМ?

ПЕТРОВ: Тито Петковски беше еден од најстарите членови на СДСМ, штета е што се реши на чекорот на кој се реши. Тој најдобро ги знае причините зошто тоа го направил. Пред изборите Петковски направи чекор кој можеби му донесе можност да биде во власта, меѓутоа не верувам дека долгорочно ќе му донесе било каква корист опстојувањето во коалиција која за него е неприродна, идеолошки различна, затоа што не е практикување само да се биде на власт. Од власта треба да се има некаков производ, нешто да се направи, а ако едниот тегне на лево, другиот на десно, третиот воопшто не тегне, воопшто не учествува во целата игра, тогаш нема смисла.



Ќе се бара промена на Статутот на партијата и озваничување на фракционерството. Можно ли е Бучковски да се оддели со одредена група пратеници и во Собранието да се формираат нови коалиции?

Треба да се знае дека не сум бил, ниту во иднина ќе бидам маша или нечија истурена рака. Ние треба да ги препознаеме камелеоните во своите редови, а тоа ќе биде наравоучение и за оние кои во иднина ќе ја водат партијата. Кај одредени кругови, кои на некој начин сакаат статус кво на позициите, новите ветришта не се добредојдени. Но, новите ветришта се добредојдени за да има просперитет.

ПЕТРОВ: Партијата има свои органи кои ќе одлучат дали такво нешто ќе биде предмет на измена или воопшто нема да се дозволи. Прво, за државата е битно да има јака опозиција, да нема опозиција која е безопасна за Владата, зашто во тој случај Владата е комотна и може да прави што сака. Добро е на Владата некој постојано да ѝ дише во врат и да знае дека не може да греша, дека треба да работи во интерес на граѓаните. Хипотетички, секакви варијанти се можни, но да почекаме, за сите тие работи основен предуслов е да се консолидираат редовите во СДСМ. Окото на јавноста повеќе е вперено на тоа што се случува во СДСМ отколку што работи актуелната власт,

што не е добро. Сепак под лупа повеќе треба да биде власта со потезите кои ги прави. Но, некако кај нас, и кога е на власт и кога е во опозиција СДСМ привлекува многу поголемо внимание од другите политички партии. Лично мислам дека многу поважно е да се овозможи директно гласање на членството, отколку некое псевдофракционерство.



Каде сте Вие во новото организирање на сите тела во СДСМ? Андреј Петров се посочува како...

ПЕТРОВ: Се шпекулира поради онаа поддршка од општинските организации, која е сериозна, значителна, меѓутоа во постоечката ситуација, апсолвирано од моја страна, е дека со оглед на минатиот труд, препознатливоста, широката поддршка која ја доби од општинските организации Шекеринска треба да биде претседател на СДСМ и таа тоа ќе биде. Дилема нема барем меѓу оние кои се познавачи на состојбите внатре во партијата. Обврска на претседателот кој ќе биде избран, не статутарна туку морална на некој начин, е да се почитува волјата на членството. Тоа не е битно само за да биде задоволено членството, туку дека во иднина партијата треба да функцио-



нира со избалансирано артикулирање на интересите внатре во партијата. Мојам да кажам дека активно ќе бидам вклучен во случувањата, мислам дека за тоа има и легитимитет и поддршка од луѓето. Многу ме радува што на спомнувањето на моето име луѓето не реагираат со некаков анимозитет, напротив сметаат дека тоа е нешто позитивно, нешто ново, и воопшто не мислам да бидам деструктивен, напротив ќе помагам во јакнењето на партијата, бидејќи без разлика на одредени ставови кои сите ние имаме право да ги имаме, демократијата се базира на компромис. Ако се очекува еден претседател на државата кога ќе го изберат да е претседател на сите граѓани, логично е дека претседателот на партијата е претседател на сите интересни групи на тој комплексен партиски механизам. Потребни се луѓе кои имаат меѓународна афирмација, кои имаат добри контакти и внатре во земјата, не само во нашиот, да кажам македонскиот политички кампус, тука сепак се и факторите и коалиционите партнери од албанска страна, нешто што постои, што е реалност и што не може да се занемари, и треба работата добро да се води и натаму за да има успех. Јас сум подготвен да помагам, меѓутоа не е до мене да се нудам. Предлози има, волја постои, зависи од тоа како работите ќе се структурираат. Сосема ми е јасно дека кај одредени кругови, кои на некој начин сакаат статус кво на позициите, новите ветришта не се добредојдени. Но, новите ветришта се добредојдени за да има просперитет.